



ISO 9001
Q-1441



ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА

ДНЕВЕН БИЛТЕН

9.12.2021-Четврток

ИНФОРМАЦИИ



Јавна расправа по Нацрт-Буџетот на Општина Гевгелија

По усвојувањето од страна на Советот на Општина Гевгелија, Нацрт-Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година се наоѓа на јавна расправа. Во наредните две недели, граѓаните по електронски пат и во непосредни средби во Месните заедници и на јавни трибини, ќе можат да дадат предлози, сугестии и забелешки. На тој начин тие ќе се вклучат во дефинирањето на финансиската политика на Општината во наредната година. Нацрт-Буџетот е поставен на веб-страницата на Општина Гевгелија, каде што истовремено ќе биде поставена и јавна анкета за предлози и забелешки по Нацрт-Буџетот.

Покрај ова предвидени, се средби на Градоначалникот на Општина Гевгелија со граѓаните во месните заедници, како и јавна трибина во Гевгелија. По јавната расправа, се очекува Предлог-Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година, пред крајот на годината, повторно да се најде пред советниците за конечно усвојување.

Вкупниот Буџет на Општина Гевгелија за 2022 година е проектиран на 459.635.291 денар, а Основниот буџет на 214.802.359 денари. Покрај приходите на Основниот буџет, во структурата на Вкупниот буџет се приходите на дотации во износ од 226.832.932 денари, на донации од 4.000.000 денари и на приходите на самофинансирачките активности во износ од 14.000.000 денари. За капитални расходи во Основниот буџет се предвидени 69.650.000 денари или 32,43%.



Ул.Димитар Влахов бр.4
Гевгелија
www.gevgelija.gov.mk

Тел.++389 34 611-353
тел./факс. ++389 34 211-211
e-mail : kabinet@gevgelija.gov.mk



9.12.2021-Четврток



ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА
MUNICIPALITY OF GEVGELIJA

Февруари 2021	ЕВН Македонија Електронска ДООЕЛ	д.	444.941,00
Март 2021	ЕВН Македонија Електронска ДООЕЛ	д.	434.244,00
Април 2021	ЕВН Македонија Електронска ДООЕЛ	д.	471.787,00
Мај 2021	У ПОВЕР ДОО	пр 03-80702 од 14.04.2021 година	423.577,00
Јуни 2021	У ПОВЕР ДОО	д.	373.261,00
Јули 2021	У ПОВЕР ДОО	д.	391.775,00
Август 2021	У ПОВЕР ДОО	д.	427.361,00
Септември 2021	У ПОВЕР ДОО	д.	491.778,00
Октомври 2021	ЕВН Хоме ДОО	Снабдување во краен случај	2.814.051,00

Од октомври, Општина Гевгелија плаќа шесткратно поскапа цена за електрична енергија за уличното осветлување

Градоначалникот на општина Гевгелија, Андон Сарамандов, на 3 седница, го информираше на Советот на Општина за новонастанатата ситуација со снабдувањето со електрична енергија и активностите кои локалната самоуправа ги презема за справување со економската криза. Истакна дека биле направени средби со повеќе компании кои работат на проблематиката за јавно осветлување, биле посетени Општина Кавадарци и Општина Штип, каде било разговарано за тоа што се можат Општините да направат во однос на овој процес.

- Заклучокот е дека, во моментот, излез од новонастанатата ситуација со енергетската криза е воведување рестриктивни мерки и правење напори за што побрза замена на постоечките натриумови сијалици за јавно осветлување со нови лед-сијалици, истакна градоначалникот Сарамандов.

Имено, снабдувачот со електрична енергија „У ПОВЕР ДОО експорт-импорт“- Скопје го раскинал еднострано договорот со Општина Гевгелија во септември. Во новонастанатата ситуација, Општина Гевгелија премина на снабдување со електрична енергија во краен случај, согласно Законот за енергетика, со тоа што склучи договор со ЕВН Хоме Доо.

Во текот на октомври, беше започната нова тендерска постапка за јавна набавка, на која беше понудена само една понуда, но истата е одбиена поради високата цена за kWh. Во периодот од 1 октомври до склучувањето на нов договор за снабдување со електрична енергија, се додека не бидат добиени други насоки од РКЕ, во Општина Гевгелија е надмината опасноста од останување без снабдување со електрична енергија. Доколку, продолжи договорот за снабдување во краен случај, цените сигурно ќе бидат повисоки. Во меѓувреме, беа известени сите надлежни институции.

- Ќе работиме на тоа Општина Гевгелија да го изменацира целиот овој процес на справување со енергетската криза, на начин кој ќе предизвика најмалку штета, истакна Сарамандов.



Ул.Димитар Влахов бр.4
Гевгелија
www.gevgelija.gov.mk

Тел.++389 34 611-353
тел./факс. ++389 34 211-211
e-mail : kabinet@gevgelija.gov.mk



ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА

ДНЕВЕН БИЛТЕН

9.12.2021-Четврток



Одбележан Патрониот празник на ООУ "Климент Охридски"

Со пригодна реч за Свети Климент Охридски, со рецитал, литературни творби, музички нумери, како и спортски вежби, учениците и наставниците од ООУ „Климент Охридски“ од Миравци го прославија својот Патронен празник. И, оваа година, поради КОВИД-пандемијата, празникот беше одбележан виртуелно.

- Честит и вековит да ни биде Денот на училиштето и да го спомнуваме нашиот патрон, Климент Охридски!, напишаа тие на Фејсбук-страната на своето училиштето.

Градоначалникот на општина Гевгелија, Андон Сараманов, упати честитка до колективот и учениците во ООУ „Климент Охридски“, посакувајќи им успешна реализација на воспитно-образовниот процес и чувствување на Патрониот празник долги лета, во чест на сесловенскиот просветител, основоположник на Охридската книжевна школа, како должност на сите, оддавајќи почит за неговиот лик и дело.



Ул.Димитар Влахов бр.4
Гевгелија
www.gevgelija.gov.mk

Тел.++389 34 611-353
тел./факс. ++389 34 211-211
e-mail : kabinet@gevgelija.gov.mk